

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во Струмица, со површина од 503м², кој граничи:

- од северната страна со станбена улица;
- од источната страна со КП3582/1”;
- од западната страна со КП3580”;
- од јужната страна со КП3579/1”.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 18.09.2020 година до 24.09.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 22.09.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

АУП за формирање градежна парцела, оформување на површини за градење на КП3581, КО Дабиља, согласно УПС за с.Дабиља, во Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.